

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јули 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Илија Дојчиновски од Скопје УП2 09-126/21 од 25 мај 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-325 од 16 април 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-325 од 16 април 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Илија Дојчиновски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-126/21 од 25 мај 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-325 од 16 април 2021 година издадено од КЕЦ Горче Петров, за побарана поделба на мерно место.

Жалителот потенцира дека бара одвојување, а не нов приклучок.

Според Електродистрибуција, за да се реализира поделбата, потребна е дислокација на постоечкото броило во нов мерен разводен ормар (МРО-2) на граница на имот и монтажа на новото броило. Техничкото решение му е презентирано на корисникот при заедничкиот увид и телефонски пред да се прати комплетната документација на адресата на жалителот. Потоа од страна на корисникот истото е одбиено, бидејќи не се согласува со дислокацијата на постоечкото броило.

На седницата од 7 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-126/21 од 21 мај 2021 година;
2. Одговор на Приговор од 2 јуни 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 12 април 2021 година
 - РСПДМ 11-325 од 16 април 2021 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација за предметот По достава на бараните документи, на седницата од 24 јуни 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 140 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) местото на испорака на електрична енергија го утврдува операторот на дистрибутивниот систем (ОДС), во зависност од техничките можности на самото место и истото може да биде во или надвор од границите на имотот на корисникот на дистрибутивниот систем.

Согласно член 141, став (2) местоположбата на пресметковното мерно место ја утврдува ОДС.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–126/21
5 јули 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски